

Довербата е изиграна. Оној за кој претпоставувавме дека ќе ни помогне да го надминеме долгогодишниот проблем, нè изневери, ни го сврти грбот, па ни порача да си го смениме уставното име.



Пишува: Жаклина МИТЕВСКА

Конечно нешто ново на македонската политичка сцена! Државниот врв се обедини за уставното име на Република Македонија и одречно му кажа "не" на предлогот на Нимиц

за негова промена, па макар и да го ризикува нашето членство во северноатлантската Алијанса. Македонските политичари и дипломати се поместија од мртва точка и тргнаа по светот да лобираат за името, кое оваа земја го носи од памтивек и кое некој се дрзнува да го менува, односно си зема за право да нè крсти и прекрстува. Ќе проверуваат колку нашата држава има вистински пријатели во Алијансата и колку можеме да им веруваме на оние кои веќе нè признаа под уставното име. Истовремено, од Вашингтон и од Брисел ќе бараат одговор дали тие дале благослов за предлогот или имаат поинакви позиции во решавањето на грчко-македонскиот спор за името. Но, дека треба да бидеме внимателни во тоа кому му ја даваме довербата покажа и последниот развој на настаните. И тоа токму тогаш кога покажавме заби и мислевме дека картите се на наша страна, се случи пресврт. Оној за кој претпоставувавме

дека ќе ни помогне да го надминеме долгогодишниот проблем нè изневери, ни го сврте грбот, па ни порача да си го смениме уставното име.

Кој тоа се осмелува да си игра со нашиот народ и со нашето достоинство? Дали промената на името е цената која Република Македонија треба да ја плати за да стане дел од северноатлантската Алијанса? Ако е така, тогаш оваа држава нема потреба од НАТО, затоа што држава без име не е држава! Од друга страна, пак, зошто секогаш ние сме тие од кои постојано се бараат некакви отстапки? И на крајот на краиштата, каква е играта која ја игра меѓународната заедница? Дали таа се крие под превезот на грчката политика? Доколку не е така тогаш зошто не го променат својот однос кон таа држава која, патем речено, и покрај препораките од Советот на Европа, останува неказнета (исплатената отштета и не е некоја казна) и продолжува со дискриминаторскиот однос кон



ДРЖАВНИОТ ВРВ ОБЕДИНЕТ ЗА УСТАВНОТО ИМЕ

И НАТО ВИ ГО ДАВАМЕ, АМА ИМЕТО НЕ СИ ГО ПРОДАВАМЕ!

Македонците, кои живеат на нејзина територија. Токму затоа и претставниците на "Виножито" во писмото упатено до Нимиц напишале дека суштината во оспорувањето на името Република Македонија се крие "во грчкиот национализам кој не сака да признае постоење на одделен и посебен македонски етнички-национален идентитет како различен од грчкиот, бидејќи со тоа ќе колабира грчкиот мит за национална хомогенизација, кој во државата е форсиран со децении".

Зошто за оваа држава Европа применува поинакви стандарди и зошто оние од кои најмалку тоа го очекувавме подлегнуваат на нејзината стратегија за негација на сè што е македонско? Дали некогаш ќе биде задоволена македонската правда? Во исчекување на одговорите на овие прашања и натаму ќе се соочуваме со грчката самобендисаност и апатичност кон сè што е македонско.

СТРАВ ОД ФАКТИ

Како тоа шеснаесет години дозволуваме некој да нè омаловажува, да си игра со нашето достоинство, да кумува со нашето име, па за нив стануваме "Горна Македонија", "Северна Македонија", "Нова Македонија", "Република Скопје", "Република Македонија-Скопје", "Славо Македонија", "Република Вардар", "Вардарска Македонија" итн. Ова се имињата кои, по секоја цена, ни ги наметнуваше соседната држава. Но, дали сме се прашале на што се должеше таа агресивна грчка политика? Дали можеби проблемот лежеше во неискуството на македонските дипломати да заземат цврст став во однос на ова прашање. И покрај тоа што сега македонскиот народ ги поддржува изјавите на македонските челници да не се менува уставното име, тој не заборава на нивните грешки и на инертноста која ги следеше во изминатиов период. На крајот на краиштата никој и во Македонија нема право да разговара, а уште помалку и

да преговара за македонското име. Јужниот сосед играше и игра на картата на нашата политичка "слабост" и поведен од тоа дека ние секогаш за сè правиме отстапки, одеше до крајни граници. Приказната почна во 1991 година кога по прогласувањето на независна и самостојна држава ја направивме првата грешка од чии последици и денес страдаме. Освен што дозволивме во ОН да бидеме примени под привремената референца БЈРМ, ги сменивме и знамето и Уставот. И оттогаш наваму, притисоците и заканите се неизбежна појава, а сè што го содржи името Македонија се дочекува на нож од Грците. Зошто овој сосед ни го негира името? Дали во неговите утопистички прогнози за наводни македонски територијални аспирации се крие стравот дека доколку признае дека Македонија постоела од памтивек и дека Александар Македонски е Македонец, ќе се соочи со ревизија на свои-

денес, грчките политичари не ја променија својата политика, иако на моменти преовладуваше ставот дека некои се поумерени во однос на името Македонија. Напротив, во однос на ова прашање кај јужниот сосед владее едноумие. Не веруваме дека некој ќе се осмели да каже нешто поинакво од грчките "големци", зашто видовме како заврши грчката ексамбасадорка во Република Македонија, Теодора Гросоманиду!

НАЦИОНАЛНО ПРАВО

"Македонскиот народ можеби е мал, но е живав. Можеби е кроток, но сепак е упорен. И државниот врв и граѓаните на Република Македонија не само што имаат право, туку имаат и сила да се изборат за своето национално право за користење на уставното име на нашата држава, како што тоа право го има и



Во првата точка од предлогот на Нимиц е посочено дека "уставното име на втората страна (Македонија) останува да биде уставно име". Меѓутоа, веќе во втората точка Нимиц бара "втората страна (Македонија) за меѓународна употреба да користи име различно од уставното за да не предизвика забуна меѓу името на втората страна (Македонија) и на провинцијата на првата страна (Грција), која е дел од географската целина Македонија".

те историски учебници. Во тој случај ќе мора да се помири со вистината, а таа е дека сè што Грците прикажуваат како грчко всушност е македонско. Од деведесеттите години на минатиот век до

секоја друга држава во светот", рече министерот за надворешни работи, Антонио Милошоски.

А ние му реплицираме - Ако имаат сила нека докажат дека е така за да не

"Грција знае дека ако во Алијансата влеземе под референцата ПЈРМ веќе нема механизми за уцена, бидејќи ќе бидеме во рамноправна позиција. Ние мораме да ги одмериме потезите. Немаме проблем да обезбедиме поддршка од 'простото мнозинство' земји-членки на ООН за нашето уставно име, туку од земји-членки на Советот за безбедност. Предлогот да се расправа за името треба да помине во Советот, каде што една членка може да го блокира. Во овој момент немаме таква поддршка дури и од земји кои нè признале под уставното име".

Кабинетот на Црвенковски

"Како шеф на опозицијата не ми паѓа на памет ова прашање да го искористам како дел од политичките пресметки меѓу власта и опозицијата. Мислам дека тоа е неодговорно и никогаш нема да го направам. Затоа сакам да кажам дека за ова, како и за сите други стратегиски прашања, власта може да смета на конструктивна опозиција. Одбраната на уставното име е наш заеднички приоритет и ако тоа го побара власта ќе има конструктивен, пријателски и државотворен партнер во опозицијата".

Радмила Шекеринска, СДСМ

ни се случи приказната, која тој ја кажа во интервјуто за "Елефтерос типос": "Не се работи за името на 'кока-кола', па некој да може да си помисли дали 'кока-кола лајт' е прифатливо или не. Се ра-

"Грција нема право да бара промена на уставното име. Врвен приоритет на Македонија е интеграција во ЕУ и во НАТО, но никој нема право да ни удира во темелите".

Мендух Тачи, ДПА, и Абдулади Вејсели, ПДП

боти за нашето уставно име кое е камен-темелник на националниот идентитет на една мала држава. Се работи за законски одбраното име на една млада држава, кое суштински придонесува за нејзината кохезија и стабилност. Конечно, се работи за меѓународно право што ѝ дозволува на секоја земја да го брани правото на своето име. Од овие причини сакам да подвлечам дека ако за грчката Влада прашањето за името е политичко прашање, за мојот народ тоа е национално прашање".

И премиерот Груевски изјави:

"Менувањето на уставното име на Република Македонија по желба на Грција е превисока цена за големиот приоритет - зачленување во Алијансата - и тоа за нас е апсолутно неприфатливо, дури и по цена на НАТО".

Во слична насока размислува и шефот на државата:

"Предлогот на Нимиц беше автоматски отфрлен за да нема впечаток дека Македонија има дилеми за него".

Факт е дека овие нивни изјави се малку задоцнети, како што е и факт дека во борбата за превласт македонските политичари заборавајќи на националните интереси. Можеби ако суетите ги оставеа на страна сега немаше да бидеме во ваква ситуација. Сепак, и покрај сè, вреди да се обидеме да им укажеме на сојузниците дека е докажано дека имаме право на уставното име и оти постапката треба да се заокружи во рам-

ката која ја нуди привремената спогодба, а која, пак, ѝ оневозможува на Грција да го блокира приемот на Македонија во Алијансата под привременото име ПЈРМ. Доколку Грција сепак стави вето на влезот на Македонија во НАТО, земјата тоа ќе го смета за суштинско кршење на Спогодбата од 1995 година, со што, според Македонија, би престанале да важат и другите нејзини обврски, меѓу кои и учеството во преговорите за името. Милошоски вели дека никој во НАТО не го поврзува спорот за името со Грција со македонското членство во Алијансата и дека за Македонија има јасни критериуми, во нив не спаѓа името, но познавајќи ги Грците, може сè да

"Понудената рамка претставува скандалозна и апсурдна авантура, а барањето на Нимиц ќе остане како срамен преседан во анализите на светската дипломатија од почетокот на XXI век".

Друштво на писатели на Македонија

очекуваме. Иако во овие моменти нашиот јужен сосед јавно не ги коментира изјавите од Македонија, тој и натаму ја продолжува дипломатската офанзива која е на штета на државата. Шефицата на грчката дипломатија Бакојани во Лондон и во Берлин повторно притиска за името, но и го обвинува "раководството на Скопје" дека "користи провокативен и архаичен политички јазик од XIX век" и дека повеќе гледа во минатото, отколку во иднината".

"Јас не зборувам за историјата, ниту го спомнувам Александар Велики, додека во Скопје се создава историја како на ниедно друго место и притоа не се дозволува да се погледне во неа", порача таа, но и праша: "Што ќе се случи ако Грција почне да зборува за историјата и за историските прашања", зашто ним не им било потребно да го градат идентитетот бидејќи веќе го имале, а тоа ни било потребно нам и тоа не тре-

бало да го правиме врз основа на минатото, прокоментира Бакојани.

Најпрепорачливо е целосно да се отворат историските архиви со објективната документација и при тоа сите

Последен официјален обид за решавање на спорот беше предлогот во октомври 2005 година, кој предвидува во период од две години македонската држава во меѓународните организации да се именува како Република Македонија во латинична верзија, а по 2008 година во латинична транскрипција на англиски јазик "Republic of Macedonia".

Грција во билатералните релации би го користела името "Република Македонија - Скопје". Тогашните македонски власти начелно го прифатија овој предлог како добра основа. Владата во Атина, пак, експресно го одби. Пет месеци пред тоа, во април 2005 г., предлогот беше "Република Македонија-Скопје" напишано на латиница. Предлогот беше прифатлив за нив, но веднаш одбиен од Македонија.

да ги користат и очите и ушите за навистина да се согледа кој е кој!

И медијаторот Нимиц не сака директно да го коментира македонското одбивање на неговиот документ. Во интервјуто за атински "Катимерини", вели:

"Нема да одговорам на реакциите сè додека не ги добијам официјалните позиции на двете земји за мојата нацрт-рамка".

Во очекување на посетата на Нимиц се поставува и прашањето колку политичкиот естаблишмент ни е подготвен да остане истраен во цврстиот став за своето име, знаејќи дека претстојат бројни учени и условувања!?



ADNAN REISEN
STUTTGART

Informacii
od 900 до 2100
Büro Stuttgart
Tel. 0711 / 8 17 78 72
Fax 0711 / 8 17 78 73
Mobil 0171 / 5 46 32 20
www.dautoski.de



FREIBURG
OFFENBURG
KARLSRUHE
STUTTGART
ULM
AUGSBURG
MÜNCHEN
KUMANOVO
SKOPJE
GOSTIVAR
KICEVO
VERBINDUNG MIT
SPOJUVANJE SO
STRUGA **PRILEP**
OHRID **BITOLA**

Adnan Reisen
Biro Kičevo
Tel./Fax: 045 / 228 630
Mobil 075 / 742 721
070 / 711 788
Büro Freiburg
Tel. 0761 / 500 235
Mob. 0170 / 411 76 93
Büro Offenburg
Tel. 0781 / 17 48
Sekoja sreda, petok i nedela
Germanija - MAKEDONIJA
Sekoja sreda, sabota i nedela
Makedonija - GERMANIJA

70469 STUTTGART - Leobenerstr. 33 - FEUERBACH